


ЦРКВА

Keјот на Вардар и плоштадот Македонија беа целосно исполнети, а во трката по крстот во водите на реката Вардар учествуваа 153 верници.

"На овој ден, сите македонски води се богојавленски води, а секоја река и езеро, секоја наша вода е македонски Јордан. Се собравме да празнуваме и да покажеме дека трае традицијата присутна со векови", кажа поглаварот на Македонската православна црква, Г.Г.Стефан.



Пишува:
Милева ЛАЗОВА

На големиот христијански празник Водици, Камениот мост во Скопје беше центар на православната религија во државата, а осветените води на Вардар симбол на верата, заедништвото, љубовта. Околу 10.000 верници присуствуваа на најмасовната централна манифестација, кои нетрпеливо чекаа да видат кој од пријавените 153 верници ќе биде среќникот кој ќе го фати светиот крст.

"Ова ми беше желба уште од дете. А тоа што прв пат се пријавив и го фатив крстот за мене претставува голема среќа и радост. Господ да е со нас и да не чува од зло", беа зборовите на триесетидве-годишниот Мирко Петровски од Скопје, во чии раце светна светиот крст, кој од Камениот мост во водите на Вардар го фрли поглаварот на МПЦ, Г.Г.Стефан, во присуство на неколку илјади верници, кои го прославија верскиот празник Богојавление-Водици.

"Господ Исус Христос, влегувајќи во водата, ни го покажал патот кој преку водата води до вечен живот. А водата, односно крштението е вратата преку која се влегува до царството на вечната заедница со Бога. На овој ден, сите македонски води се богојавленски води, а секоја река и езеро, секоја наша вода е македонски Јордан. Се собравме да празнуваме и да покажеме дека трае традицијата присутна со векови. Богојавлението е наречено и просвештение, зашто е настан кој просветува и помага да ја сфатиме постојаната грижа на Бога за човекот. Богојавлението е настан кој постојано поучува како да го љубиме Бога, како да ги сакаме луѓето. Тоа е настан кој не поттикнува да се утврдуваме во верата.

Богојавлението не собра и оваа година овде во Скопје, како и во Охрид и во Преспа, во Гетеборг, Детроит, Сиднеј и покрај сите води каде што живеат побожните Македонци", истакна архиепис-

ВОДИЦИ





"МАКЕДОНСКИ ВОДИ СЕ БОГОЈАВЛЕНСКИ ВОДИ"



копот Стефан.

Годинава прв пат православните верниците од општините Горче Петров и Карпош заедно го прославија денот Богојавление-Водици. Светиот крст беше фрлен од Железничкиот мост во населбата Хром, а среќата втор пат да го фати крстот ја имаше Велимир Илиевски од Нерези. Големииот христијански празник беше прославен и во други градови во земјава, но најспектакуларно беше во Охрид. Кејот и бродовите беа претесни да ги соберат десетте илјади гости, кои го следеа осветувањето на езерските води. Светиот крст по четврти пат го фати 33-годишниот охриданаец Митко Топенчаров, по што следуваше голем огномет.

"Крстот го факам четврти пат, а ова ми е 18-та година едноподруго да учествувам. Студот е најмал проблем. Важно е да си духовно подготвен и со верба во Бога", кажа Топенчаров.

По традиција кумовите го даруваа со голем сребрен крст.

Инаку во цела Македонија верниците го празнуваа овој голем празник. Беа фрлени крстови и во Радовиш, Куманово, Штип, Крива Паланка, Велес, Кичево... А, и Македонците во Австралија го прославија големиот христијански празник Богојавление - Водици. Храмовите беа исполнети со верници кои, исто така, нетрпеливо чекаа крстот да се фрли во импровизираните базени.

